

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(26.02.2021 – 04.03.2021)

Ротирна печка 3 (A-03.1)

Ротирна печка 3*	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
	26.02.2021		400		800	
27.02.2021		400		800		30
28.02.2021		400		800		30
01.03.2021		400		800		30
02.03.2021		400		800		30
03.03.2021		400		800		30
04.03.2021		400		800		30

Ротирна печка 4 (A-04.1)

Ротирна печка 4	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
	26.02.2021	5,01	400	635,24	800	6,61
27.02.2021	5,53	400	529,72	800	5,48	30
28.02.2021	5,33	400	659,81	800	6,22	30
01.03.2021	5,98	400	632,67	800	6,95	30
02.03.2021	6,16	400	642,55	800	6,11	30
03.03.2021	6,6	400	613,84	800	7,84	30
04.03.2021	16,8	400	643,04	800	7,15	30

Легенда:

ИСДВ – измерена средно-дневна вредност

ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

* Поради ремонтни активности, Ротирна печка 3 не работи од 09.02.2021.

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO₂ и NO_x), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM₁₀ честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM₁₀ честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина

- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото деноноќие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес. Посетите ќе се одвиваат согласно условите пропишани со протоколите за справување со пандемијата Covid-19.

Контакт e-mail: contact@usje.mk